

20222693999

## **АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ**

Врз основа на член 101 став (4) од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/2002, 85/2003, 40/2004, 113/2005, 29/2007, 88/2008, 48/2009, 50/2010, 171/2010, 36/2011, 98/2012, 13/2013, 164/2013, 44/2014, 192/2015, 30/2016, 21/2018 и 245/2018 и Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 180/2019 и 103/2021) и член 120 став (4) од Законот за доброволно капитално финансирано пензиско („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/2008, 124/2010, 17/2011 и 13/2013 и Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 103/2021) Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување на седницата, одржана на 29.11.2022 година, донесе

### **ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР НА ДОМАШНИ ПРАВНИ ЛИЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА УСЛУГИ СО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ**

#### Член 1

Во Правилникот за постапка за избор на домашни правни лица за вршење на услуги со хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 110/2013 и 47/2014 и 32/2018) во членот 3 точката а) се брише.

Точките б) и в) стануваат точки а) и б).

#### Член 2

Во членот 4 став (1) по зборот: „вредност“ во четвртиот ред се става точка, а зборовите: „кои го исполнуваат критериумот од член 3 став (1) точка а) од овој правилник“ се бришат.

#### Член 3

Во член 7 став (1) по зборот: „осигурување“ се додаваат загради и зборовите: „(во понатамошниот текст: Агенцијата)“.

Во ставовите (2) и (3) зборовите: „за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување“ се бришат.

#### Член 4

Во член 8 став (1) точка а) по зборот: „Република“ се додава зборот: „Северна“.

#### Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 01-1637/10  
5 декември 2022 година  
Скопје

Совет на експерти  
Претседател,  
**Максуд Али, с.р.**